

Службен весник

на Република Македонија

Број 145

6 август 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2769. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија.....	2	2775. Одлука за давање на согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сопственик на најмалку 70 % од вкупната површина на градежната парцела на другите сопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела.....	4
2770. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.....	2	2776. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Основно јавно обвинителство Штип.....	5
2771. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка.....	3	2777. Одлука за давање согласност на Ценовник за огревно и техничко дрво и производи од шума и други користења во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје.....	5
2772. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора.....	3	2778. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ФАРМАРОЛЛИ ДООЕЛ Скопје.....	5
2773. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска.....	3		
2774. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2019 година...	3		

	Стр.		Стр.
2779. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	5	2782. Решение за определување привремен граничен премин.....	8
2780. Програма за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2018/2019 година.....	6	2783. Решение за определување привремен граничен премин.....	9
2781. Програма за престанок на важење на Програмата за користење на средства за изградба на спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година.....	8	2784. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес.....	10
		2785. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	10
		Огласен дел	1-36

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2769.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ЈАПОНИЈА**

I

Г-ѓа Андријана Цветковиќ се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија, со седиште во Токио.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Јапонија престанува заклучно со 30.09.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 77
3 август 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

2770.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

**ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН
И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО
НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА**

I

Г-ѓа Александра Миовска се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, со седиште во Лондон.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 78
3 август 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

2771.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА

I

Г. Серчим Мухамед се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Кралството Норвешка, со седиште во Осло.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 79 3 август 2018 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов , с.р.
--	---

2772.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЦРНА ГОРА

I

Г. Михајло Трпкоски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Црна Гора, со седиште во Подгорица.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 80 3 август 2018 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов , с.р.
--	---

2773.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

I

Г. Васил Пановски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Полска, со седиште во Варшава.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 81 3 август 2018 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов , с.р.
--	---

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
2774.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

У Р Е Д Б А

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Македонија за 2019 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;

- бројот на сместени лица (корисници на социјална услуга) во општински јавни установи за стари лица

- број на вработени во општински јавни установи за стари лица.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$BD\ i\ \text{социјална заштита} = OS\ i\ \times \text{Коефициент } i$$

$$OS\ i = T \times Bg\ i$$

BD i социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

OS i – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

T – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на услугата.

Bg i – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

Коефициент i – претставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр. 44-7035/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2775.

Врз основа на член 48 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ СО ПОДАВКА ПРЕКУ НОТАР ДА СЕ ПОНУДИ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА КОЕ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е СОСОПСТВЕНИК НА НАЈМАЛКУ 70 % ОД ВКУПНАТА ПОВРШИНА НА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА НА ДРУГИТЕ СОСОПСТВЕНИЦИ НА КАТАСТАРСКИТЕ ПАРЦЕЛИ ОД КОИ Е ФОРМИРАНА ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност со подавка преку нотар да се понуди градежно земјиште на кое Република Македонија е сосопственик на најмалку 70% од вкупната површина на градежната парцела на другите сосопственици на катастарските парцели од кои е формирана градежната парцела предмет на отуѓување бр. 7.1 предвидена со Детален урбанистички план: Измена и дополнување на ДУП Димитар Влахов-дел, донесен со Одлука бр. 0701-411/10 од 28.2.2002 година, кое преставува дел од КП бр. 3486, КО Велес, со катастарска култура ГНЗ-градежно неизградено земјиште, со површина од 114 м2, запишано во Имотен лист бр. 9854, согласно Геодетски елаборат за нумерички податоци бр. 0801/16-79-3 од 22.3.2016 година, по цена од 1500 денари за м2.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Општина Велес согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за Општина Велес („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/12).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3016/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2776.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР НА ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
ШТИП**

Член 1

Со оваа одлука на Основно јавно обвинителство Штип му се дава на трајно користење, без надомест недвижна ствар - објект кој се наоѓа на ул. „Г. Михајло Апостолски“ бр.16 во Штип, на КП бр. 8421, КО Штип 4, запишана во Имотен лист бр.18494, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и друг објект В4, влез 1, кат 3, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 270 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6248/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2777.

Врз основа на член 11 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ОГРЕВНО И ТЕХНИЧКО ДРВО И ПРОИЗВОДИ ОД ШУМА И ДРУГИ КОРИСТЕЊА ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Ценовникот за огревно и техничко дрво и производи од шума и други користења во Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“-Скопје бр. 02-530/2 од 12.7.2018 година, донесен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 12.7.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6276/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2778.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ФАРМАРОЛЛИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за трговија и услуги ФАРМАРОЛЛИ ДООЕЛ Скопје со број 19-418/6 од 4.7.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6838/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2779.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје, да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои немаат вредност, односно се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и неможат да се продадат или разменат како такви, согласно Збирен извештај за извршениот вонреден попис на средствата и изворите на средствата во Државен студентски дом „Скопје“ – Скопје, број 02-799/3 од 25.6.2018 година и Одлука за усвојување на Збирен извештај за извршениот вонреден попис на средствата и изворите на средствата во Државен студентски дом „Скопје“ – Скопје, број 02-799/4 од 25.6.2018 година, донесена од Управниот одбор на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6872/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2780.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА УСЛОВЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА****I. Појдовна основа**

Програмата за условен паричен надоместок за средно образование има за цел подобрување на пристапот и квалитетот на образованието за ученици во средно образование од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош.

Со оваа програма ќе се обезбедат дополнителни парични надоместоци за учениците, кое право е условено со запишување и посетување на средното образование и има за цел да го зголеми бројот на лица запишани во средно образование од домаќинства корисници на правото на социјална парична помош, како и реализација на задолжителното средно образование во Република Македонија.

Оваа програма ќе се спроведува за учебната година септември 2018/ јуни 2019 година.

II. Корисници

Корисници на оваа програма се ученици од домаќинства кои се корисници на право на социјална парична помош и од домаќинства на кои им мирува правото на социјална парична помош (во понатамошниот текст: корисник).

Корисникот остварува условен паричен надоместок за средно образование доколку:

- не остварува право на детски додаток, согласно со Законот за заштита на децата,
- е запишан како редовен ученик во средно училиште,
- редовно ја завршил претходната учебна година во која користел условен паричен надоместок, и
- е на средношколска возраст, согласно Законот за средно образование.

Корисникот користи условен паричен надоместок за средно образование, ако:

- е редовен ученик и
- присуствува на најмалку 85% од вкупниот број на реализирани часови.

Условениот паричен надоместок за средно образование престанува во следниве случаи:

- корисникот матурирал во средно училиште,
- корисникот повеќе не е на средношколска возраст,
- корисникот го прекинал посетувањето на средно училиште,
- доколку правото е остварено врз основа на невиситинити или нецелосни податоци,
- корисникот остварил право на детски додаток,
- примателот на надоместокот поднесе барање за престанок на правото на условен паричен надоместок за средно образование и
- домаќинството не е веќе корисник на социјална парична помош.

Исплатата на условениот паричен надоместок ќе се врши на мајката на корисникот, а доколку на мајката од оправдани причини не може да и се исплати надоместокот, исплатата ќе се врши на носителот на правото на социјална парична помош, определен од страна на центарот за социјална работа (во натамошниот текст: примател на надоместок).

Примателот на надоместокот, исплатата на условениот паричен надоместок за средно образование ја враќа доколку:

- примил износ повисок од износот утврден со оваа програма и
- примил неоснована исплата врз основа на невестинити или нецелосни податоци, за кои знаел или морал да знае дека се невестинити или нецелосни.

Условениот паричен надоместок за средно образование остварен врз основа на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2017/2018 година, а за кој не е извршена исплата од било која причина, ќе се изврши дополнителна исплата на примателот на надоместокот, согласно со оваа програма.

Примателот на надоместокот го известува центарот за социјална работа за секоја промена која се однесува на:

- промена на статусот на примателот на надоместокот и на корисникот,
- промена на училиште (корисникот го променил или го напуштил училиштето) и
- промена на домашната адреса.

III. Мерки

Годишниот износ на условениот паричен надоместок за средно образование во учебната 2018/2019 година по корисник изнесува 12.000 денари.

Исплатата ќе се врши во четири еднакви износи од по 3.000 денари на примателот на надоместокот, по завршување на секој од мерните периоди, утврдени со оваа програма.

Поднесување на барање

Примателот на надоместокот може да поднесе барање за остварување на условен паричен надоместок за средно образование, почнувајќи од 1 септември 2018 година, а најдоцна до 31 март 2019 година.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош пред 1 септември 2018 година и поднел барање до 30 септември 2018 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од првиот мерен период.

Примателот на надоместокот кој го остварил правото на социјална парична помош по 1 септември 2018 година, ќе оствари право на условен паричен надоместок од денот на поднесување на барањето, а ќе се вклучи во оваа програма во наредниот период за исплата.

Користење на правото

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши се додека домаќинството го користи правото на социјална парична помош и корисникот го исполни условот за присуство на наставата од 85%, од реализираните наставни часови за секој од мерните периоди, предвидени со оваа програма.

Проверката на исполнетост на условот за исплата на условениот паричен надоместок, ќе се врши за секој од следниве мерни периоди:

- прв мерен период од 1.9.2018 година до 3.10.2018 година,
- втор мерен период од 1.11.2018 година до 31.12.2018 година,
- трет мерен период од 20.1.2019 година до 31.3.2019 година и
- четврт мерен период од 1.4. 2019 година до крајот на наставната година.

Исплатата на паричниот надоместок ќе се врши во следниве периоди за исплата:

- за првиот мерен период во текот на месец декември 2018,
- за вториот мерен период во текот на месец февруари 2019,
- за третиот мерен период во текот на месец мај 2019,
- за четвртиот мерен период во текот на месец јули 2019 и
- дополнителна исплата за позитивно решени жалби и задоцнето известување од страна на училиштата до 31.10.2019 година.

IV. Носители

Оваа програма ќе ја спроведат: Министерството за труд и социјална политика, центрите за социјална работа, Министерството за образование и наука, средните училишта и Министерството за финансии, согласно со Прирачникот за администрирање на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование, донесен од Министерството за труд и социјална политика.

V. Извори на средства

Потребните годишни средства за реализирање на оваа програма се 54.000.000 денари, од кои 13.500.000 денари за 2018 година и 40.500.000 денари, кои ќе се утврдат и обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, во редовна законска постапка на сметка 637, програма 50, ставка 471.

Се проценува, дека со Програмата за условен паричен надоместок за средно образование ќе бидат опфатени 4.500 ученици од домаќинствата кои се корисници на социјална парична помош. Годишниот износ на надоместокот за условениот паричен надоместок за средно образование за секое дете/адолесцент кое ќе ги исполни условите изнесува 12.000,00 денари.

Исплатата на средствата за Програмата за условен паричен надоместок за образование за учебната 2018/2019 година, ќе се врши на ист начин како и исплатата на правото на социјална парична помош.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7002/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2781.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 26/01, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.7.2018 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА
НА СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈЕ НА ТОДОР ПРОЕСКИ
ВО КРУШЕВО ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа програма престанува да важи Програмата за користење на средства за изградба на спомен-обележје на Тодор Проески во Крушево за 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2018).

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7276/1
31 јули 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ**

2782.

Со цел олеснување на преминување на државната граница од страна на државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница по повод одржувањето на традиционалниот културно – забавен и верски собир „Преображение“.

Врз основа на член 34 став 1 алинеја 1 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10, 41/14, 55/16 и 64/18)

Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдена согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Србија како надлежен орган на соседната држава донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН
ПРЕМИН**

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин „Лесница“ за државјаните на Република Македонија и државјаните на Република Србија, кои имаат основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона на ден 19.08.2018 година во местото Козји Дол, Општина Трговиште, Република Србија и на ден 08.09.2018 година во село Огут, Општина Крива Паланка, Република Македонија.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин е лоциран помеѓу граничните ознаки VI- 12 и VI-2/1, Општина Крива Паланка на заедничката гранична линија помеѓу Република Македонија и Република Србија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин се определува да работи во деновите 19.08.2018 и 08.09.2018 година со работното време од 08 до 21 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Државјаните на двете држави кои во наведените денови имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши непосредно од страна на физичко лице пешки или со користење на патнички автомобил, мопед или велосипед.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин, потребно е физичкото лице да ги исполнува следните услови:

- да е државјанин на Република Македонија, односно Република Србија.

- во наведените денови да има основана причина за преминување на државната граница и престој во пограничната зона.

- да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган на Република Македонија, односно Република Србија, со кој може да се утврди идентитетот на лицето.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците согласно член 35 став 4 од Законот за гранична контрола за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

За Министерство за
финансии
Царинска управа
Директор,
м-р **Ѓоко Танасоски**, с.р.
Бр. 02-058913/18-0001
4 јули 2018 година
Скопје

За Министерство за
внатрешни работи
Министер за внатрешни
работи,
Оливер Спасовски, с.р.
Бр. 08-59072/1
16 јули 2018 година
Скопје

2783.

Со цел имплементација на одредбите на член 1 од Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Албанија за воспоставување на меѓународна езерска патничка линија Охрид – Поградец, склучена во Охрид на 25 септември 1999

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 3 и 5 од Законот за гранична контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/10, 41/14, 55/16 и 64/18)

Министерот за внатрешни работи на Република Македонија во согласност со Министерството за финансии – Царинска управа на Република Македонија и утврдената согласност на Министерството за внатрешни работи на Република Албанија, како надлежен орган на соседната држава донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРИВРЕМЕН ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

I. СЕ ОПРЕДЕЛУВА привремен граничен премин „Свети Наум“ со цел спроведување на активности што произлегуваат од ратификуван меѓународен договор за преминување на државната граница по воден пат и престој на територијата на Република Македонија и Република Албанија.

II. МЕСТО НА ЛОЦИРАЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин е лоциран на пристаништето во местото викано Свети Наум - Општина Охрид на заедничката граница помеѓу Република Македонија и Република Албанија.

III. ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Привремениот граничен премин се утврдува да работи од 15 јуни 2018 година до 15 октомври 2018 година со работно време од 09 до 20 часот.

IV. ОБЕМ НА КОРИСТЕЊЕ на привремениот граничен премин

Лицата кои во периодот од дел III на ова решение имаат намера да ја преминат државната граница преку овој привремен граничен премин со себе можат да носат само предмети наменети исклучиво за лична употреба.

Привремениот граничен премин не може да се користи за транспорт, односно пренесување на стоки преку државната граница кои подлежат на плаќање царина, данок или други давачки.

V. НАЧИН НА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Преминувањето на државната граница на привремениот граничен премин се врши од страна на лица кои се наоѓаат на списокот со податоците за членовите на екипажот и патниците кои се наоѓаат на пловниот објект за крстарење.

VI. УСЛОВИ ЗА ПРЕМИНУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

За преминување на државната граница преку привремениот граничен премин потребно е лицето да поседува валиден патен документ (лична карта или пасош) издаден согласно националното законодавство од надлежен државен орган со кој може да се утврди неговиот идентитет, како и да ги исполнува општите и посебните услови предвидени со закон за влез и излез од територијата на Република Македонија.

VII. ТРОШОЦИ

Трошоците за определување и работење на привремениот граничен премин се на товар на Буџетот на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.

VIII. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото потпишување и ќе биде објавено во „Службен весник на Република Македонија“.

За Министерство за
финансии
Царинска управа
Директор,
м-р **Ѓоко Танасоски**, с.р.
Бр. 02-059325/18-0001
6 јули 2018 година
Скопје

За Министерство за
внатрешни работи
Министер за внатрешни
работи,
Оливер Спасовски, с.р.
Бр. 13.1-53735/1
27 јуни 2018 година
Скопје

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2784.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ВЕЛЕС

1. Се дава согласност на Статутарната Одлука за изменување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес, број 02-793/3, донесен од Управниот одбор на Установата на седницата одржана на ден 18.06.2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8276/2
23 јули 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2785.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 6.08.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	33,947
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	35,502
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	33,815
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	33,284
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	27,228

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	71,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	73,00
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	62,50
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	51,50
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	33,651

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	71,00	70,50	70,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	72,50	72,00	71,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	62,00	61,50	61,00
Е.Л-1 - ЕКСТРА.ЛЕСНО 1	51,00	50,50	50,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890

б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300

в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,976
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692

б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,121

в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320

г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА.ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 7.08.2018 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

УПН бр. 02-1553/1
6 август 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018145